



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
До: ЈАВНОСТА  
Дата: 29.10.2010

## СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

### ПРЕДЛОГ РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ

### ОД ПОЗИТИВНА ЛИСТА НА ЛЕКОВИ ВО БОЛНИЧКА И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) ја информира јавноста за следново:

Во втората фаза на утврдување референтни цени на лекови од позитивната листа согласно новата методологија на ФЗОМ донесени се предлог референтни цени од позитивната листа на лекови за **болничка здравствена заштита** за 332 генерики на лекови, односно 480 лекови со заштитено име. За останатите, приближно 290 заштитени имиња на лекови, ФЗОМ не беше во можност да определи предлог референтна цена поради немање единствени цени на официјалната веб страницата на Бирото за лекови [www.reglek.com.mk](http://www.reglek.com.mk).

**Битно за осигурениците: Овие предлог референтни цени се земаат предвид при рефундирање на парични средства од ФЗОМ за лекови од болничка здравствена заштита.**

Во втората фаза на утврдување референтни цени на лекови од позитивната листа, согласно новата методологија на ФЗОМ, донесени се предлог референтни цени од позитивната листа на лекови за и **примарна здравствена заштита (лекови на рецепт)** за 7 генерики на лекови во соодветна дозажна форма, од кои на 1 му е потврдена референтната цена. Предлог референтната цена се однесува на следниве 6 генерики во соодветна дозажна форма (Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin; Dextriferon) и потврдена на следнава генерика (Metildigoxin).

**Битно за осигурениците: Со донесување на овие предлог референтни цени, осигурениците овие генерики ќе можат да ги набават на товар на Фондот од аптеките (на рецепт од кои 3 лекови по генерика се без доплата) не како случаите досега - кога осигурениците ги купувале приватно и отпосле барале рефундација за истите.**

**Потсетување: Согласно новата методологија која ја воведе ФЗОМ од 01.05.2010 година за референтни цени од позитивната листа на лекови за примарна здравствена заштита (лекови на рецепт), од 77 лекови по генерика за кои немало доплата, листата е проширена и сега осигурениците немаат доплата за 240 лекови по генерика.**

Напомена: Рокот за доставување на забелешки по објавените предлог референтни цени ([www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)) од страна на носителите на решенија за ставање на одреден лек во промет на РМ до Управниот одбор на Фондот е заклучно со 09.11.2010 година.

Бранко Ацигогов  
Портпарол